

Додипломски и специјалистички студии

Проф.д-р.Гордана Панова

ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ,,Универзитет Гоце Делчев“-Штип
Р.Македонија

- **Факултет медицинских наука је високошколска установа пружа високо образовање, научноистраживачка и високостручна здравствена и апликативна дејност у области Медицинске науке**
- **Факултет медицинских наука је јединица у оквиру Универзитета "Гоце Делчев" у Штипу**
- **Високообразовна делатност факултета може се постићи кроз универзитетски (академски) и струковне студиије на основу акредитованих студијских програма**
- **На Факултету Универзитетске(академске студиије) обављају се кроз три нивоа:**
 - ***Прв циклус на универзитетске студии***
 - 1.**Додипломске студии на Медицински факултет (6 години, односно 12 семестри)**
 - **360 ЕКТС кредита**
 - **Доктор по медицине**
 - ***Прв циклус на универзитетске студии***
 - 2.**Додипломские студии на Стоматолошки факултет (5 године, односно 10 семестри)**
 - **300 ЕКТС кредита**
 - **Дипломиран Доктор стоматолог**

- *Прв циклус на универзитетске студии*

**3. Додипломски студии на Фармацевтски факултет (5
године, односно 10 семестри)**

- 300 ЕКТС кредита
- Магистер по фармација

4. Прв циклус на универзитетски студии

- Додипломски студии на Високе здравствене школе (3
године, односно 6 семестри)
- 180 ЕКТС кредити
- Дипломирана стручна мед. сестра/ техничар,
- Дипломирана акушерка
- Дипломирани стручени лаборант по медицинска
лабораториска дијагностика и
- Дипломирани стручен физиотерапевт
- Дипломирани забен техничар-протетичар
- Дипломирани стручени техничар-оптометрист

**5. Втор циклус на универзитетских студии
Медицински факултет**

- Академски специјалистички студии (1 год, 2 семестра - 60
ЕКТС кредитите
 - Академских специјалиста
 - Здравствене специјалистичке студии (од 3-7 г.)
 - Специјалист из одреџена специјалност

- Субспецијалистичких студије (од 1 – 2 г.)

- Субспецијалист из одређене области.

**6. Втор циклус на универзитетских студије
Висока здравствена школа**

- Специјалистичких стручни студије (1 година, 2 семестри)

- 60 ЕКТС кредите

- Специјалист по одређена стручна област

- Студиска програма за дипломирана медицинска сестра-техничар

1. Специјализирана за интензивно лечење и нега,

2. Специјализирана за инструменталка,

3. Специјализирана за анестезија и реанимација,

4. Специјализирана за гинекологија и акушерство,

5. Специјализирана за семејна сестра и патронажна нега,

6. Специјализирана за превенција на заразни и незаразни болести,

7. Специјализирана за ментално здравје

1. СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА ЗА АНЕСТЕЗИЈА И РЕАНИМАЦИЈА

И семестар				
Задолжителни предмети				
КОД	ПРЕДМЕТ	Кредит и	Часови+вежб и	Вкупно
	Апарати, системи и мониторинг	5	2+2	30+30
	Реанимација – CPR	6	3+2	45+30
	Анестезиолошки техники и видови анестезија	7	3+3	45+45
	Седација и аналгезија	6	3+2	45+30
Изборни предмети-избира два				

	Ургентни состојби и компликации во анестезиологијата	3	2+0	30+0
	Припрема на болен за хируршка интервенција, преанестетичка медикација	3	2+0	30+0
	Фармаколошка терапија на болка	3	2+0	30+0
	Труења со лекови	3	2+0	30+0
	Вкупно	30	15+9	360

II СЕМЕСТАР

	Задолжителен стаж	Денови	Часови	ЕКТС
1.	Анестезиологијасореанимација	60	300	20
2.	Задолжителен специјалистички труд	15	75	10
7	Вкупно	75	375	30

2. СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА ЗА ИНТЕНЗИВНО ЛЕКУВАЊЕ И НЕГА

I семестар				
Задолжителни предмети				
КОД	ПРЕДМЕТ	Кредит и	Часови+вежби	Вкупно
	Ургентни состојби, компликации и реанимација кај критични болни	9	3+4	45+60
	Медицински гасови и апарати	4	2+2	30+30
	Медикаментозна, инфузиона и трансфузиона терапија, парентерална и ентерална исхрана	6	2+3	30+45
	Седација и аналгезија	5	2+2	30+30
Изборни предмети – избира два				
	Здравствена психологија (избрани поглавја), акутна терапија на психички кризни состојби и суицидни кризи	3	2+0	30+0
	Труење со лекови	3	2+0	30+0
	Нега на критични болни	3	2+0	30+0
	Современи дијагностички методи и постапки	3	2+0	30+0
	Вкупно	30	13+11	360

II СЕМЕСТАР

	Задолжителен стаж	Денови	Часови	ЕКТС
1.	КАРИЛ	20	100	
2.	Интензивна нега интерно	15	75	
3.	Интензивна терапија на Неурологија	15	75	
4.	Интензивна нега на	10	50	

	педијатрија			
	Вкупно	60	300	20
	Задолжителен специјалистички труд	15	75	10
	Вкупно	75	375	30

3. СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА ЗА ИНСТРУМЕНТАРКА

I Семестар				
Задолжителни предмети				
КОД	ПРЕДМЕТ	Кредит и	Часови+вежби	Вкупно
	Апарати и инструменти во оперативен блог со стерилизација и мониторинг	5	2+2	30+30
	Постапка со болен во оперативен блог	5	2+2	30+30
	Организација на работа и заштита во оперативен блог	6	2+3	30+45
	Основи на инструментирање и Асистирање	8	3+3	45+45
Изборни предмети-избира два				
	Нормативи и стандарди во оперативен блог	3	2+0	30+0
	Хигиена	3	2+0	30+0
	Дезинфициенти и антисептици	3	2+0	30+0
	Ургентни состојби-одбрани поглавја	3	2+0	30+0
	Вкупно	3	13+10	345

• II СЕМЕСТАР

	Задолжителен стаж	Денови	часови	ЕКТС	
1.	Хируршки оперативен блог	15	60		•
2.	Ортопедско-трауматолошки блог	15	60		•
3.	Гинеколошки акушерски блог	15	60		•
4.	Хируршки блог во ОРЛ и Офталмологија	15	60		•
	Вкупно	60	300	20	
	Задолжителен специјалистички труд	15	75	10	
	Вкупно	75	375	30	

-Сви студиских програма су усклађени према Европски Кредит Трансвер Систему(ЕКТС),са циљ да продуцирају особље које че бити едуцирано и специјализовано не само за наше потребе, наше институције али и шире у свету.

Организациона структура на факултету:

Институти,Клиничка болница со клинички одделенија, Катедри

Центар за организирање последипломски и специјалистички студии. Институт за анатомија, патолошка анатомија и судска медицина ,Институт за медицинска физиологија и имунологија ,Институт за хемија и биохемија ,Институт за биологија , хистологија и ембриологија ,Институт за патолошка физиологија и нуклеарна медицина ,Институт за фармакологија и токсикологија ,Институт за социјална медицина, епидемиологија и биостатистика со медицинска информатика ,Институт за микробиологија со паразитологија ,Институт за здравствена нега ,Институт за психотерапија.

Сарадња са клиничког центра

Кроз клиничких одељења обавља високу диферинцирана здравствена заштита из више гране медицине, обавља образовне и истраживачке активности, пружање функционалне повезаности активности, организује јединствени дијагностички лабораторијски рад, рендген-дијагностика, анестезиологију и реаниматолошка делатност, пријем и тријажу пацијената, обезбеђује лекова и санитетског материјала. Клинички одделенија во состав на клиничката болница.

Катедре на ФМН, претстављају наставно-научна функционалне целине из соодветних наставно-научних и здравствених области, коих сачињавају наставно-научних чланова, научни радници и

сарадници на факултету. Развој студијских програма и предмета одговарајуће научне области и перформансе у области основних и постдипломских студија, докторске студије, специјализације и суб-специјализације, континуиране медицинске едукације, и учествују у научном, медицинском и стручном раду.

Редовних студената на Високој здравственој школи обављају обавезна стручна летњу праксу. Студенти Медицинског факултета у сагласности са студиским програмом обављају праксу на неких од престижних медицински универзитетских центара.

Практична настава

Специјализирана болница по кардиохирургија "Филип Втори"- Скопје, ЈЗУ Клиничка болница Штип, Поликлинички центар "Д-р Панче Караџозов" Штип, Регионален завод за здравствена заштита-Штип, Научно-истражувачки центар при Факултетот за природни и технички науки во Штип, ПЗУ, "Ремедика",

ПЗУ, "Систина", МАНУ – Скопје, Универзитетска клиника Нинберг-Германија и Универзитетска клиника Самара - Русија

